

Република Македонија
Општина Новаци

Бр. 07-24/2
20-01-2011 год.
Новаци

З А П И С Н И К

Од одржаната 30-та седница на Советот на Општина Новаци одржана на ден 20-01-2011 година со почеток во 10 часот .

На седницата присуствуваа следните советници:

1. Пецо Талевски
 2. Доста Секуловска
 3. Пецо Мицевски
 4. Стевче Велјановски
 5. Иван Стојовски
 6. Кирче Здравковски
 7. Тони Стојчевски
 8. Александар Петковски
- Отсутен е Владе Мицевски.

На седницата присутен беше и Градоначалникот на Општина Новаци-Лазар Котевски

На седницата присутни беа и вработени во општината:

- Момаковски Ристе
- Оливера Димитровска

Седницата ја отвори претседателот на Советот на општината Новаци г. Пецо Мицевски кој го предложи следниот:

Дневен ред

Усвојување на Записникот од 26-та седница, 28-та и 29-та седница.

1. Одлука за усвојување на тромесечен извештај за извршување на буџетот на општина Новаци периодот 01.01.2010 до 31.12.2010 година.
2. Одлука за определување висината на благајничкиот максимум
3. Одлука за определување висината на благајничкиот девизен максимум
4. Одлука за формирање на Комисија за проценка на штети од елементарни и други непогоди
5. Предлог-Одлуката за реализација на финансиски трансвери до здруженија на граѓани, спортски, технички и научни друштва, наменски дотаци за културно-уметнички манифестации и еднократна помош на физички лица.
6. Барање за Согласност од Пелагонски културно-научни средби при општина Новаци
7. Одлука за одобрување на средства за чистење на суводолици во селата во општината настанати од елементарни непогоди (с. Гермијан, с. Живојно, с. Брод и др.).
8. Барање за доделување на средства на ФК „Новаци-2005“, Новаци
9. Разно

Градоначалникот на општината и претседателот на Советот на општина Новаци го дополнија дневниот ред:

Одлука за долгорочно задолжување на општина Новаци(Проект- Енергетска ефикасност за улично осветлување на општина Новаци).

Барање од Мицевски Миле с. Новаци ,за финансиска помош за лекување на синот.

Барање од црковниот одбор на црквата Св. Атанас од с.новаци за асвалтирање на патека во должина од 100м

Барање од Здружение Фудбалски клуб,,Млад разарач,,с.Кравари.

Одлука за трајно отстапување на компјутер со печатач на Заедничкото Јавното комунално претпријатие ПЕЛА ХИГИЕНА с.Добрушево

Одлука за спроведување на јавна набавка за изработка и оджување на Веб страна на општината.

Дневниот ред со дополнувањето беше усвоен од членовите на Советот на Општина Новаци со осум (8) гласа ЗА.

Усвојување на Записникот од 26-та седница, 28-та и 29-та седница.

Записникот од 26-та седница, 28-та и 29-та седницаЕДНОГЛАСНО(8 ЗА) е усвоен.

ПРВА ТОЧКА: *Одлука за усвојување на тромесечен извештај за извршување на буџетот на општина Новаци периодот 01.01.2010 до 31.12.2010 година.*

Комисијата за финанси,буџет и ЛЕР, даде Позитивно мислење, а Советот со 7 гласа ЗА, 1 глас Против-Иван Стојовски, донесе Одлука за усвојување на тромесечен извештај за извршување на буџетот на општина Новаци периодот 01.01.2010 до 31.12.2010 година, е составен дел на овој записник.

ВТОРА ТОЧКА:*Одлука за долгорочно задолжување на општина Новаци(Проект- Енергетска ефикасност за улично осветлување на општина Новаци).*

Комисијата за финанси,буџет и ЛЕР, даде Позитивно мислење, а Советот со 8 гласа ЗА, донесе

О Д Л У К А

За долгорочно задолжување на Општина Новаци

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа Одлука се уредува долгорочно задолжување на Општина Новаци, вид и цел на задолжување, максималниот износ, максималната каматна стапка, условите и роковите и начинот на отплата на задолжувањето.

Член 2

Долгорочното задолжување на Општината е одошјавен интерес и има економска и финансиска оправданост.

ЦЕЛ НА ЗАДОЛЖУВАЊЕТО

Член 3

Цел на задолжувањето е реализација на капитален проект и тоа.

Проект- Енергетска ефикасност за улично осветлување на општина Новаци

Проектот е произлезен од одржаните јавни расправи со граѓаните на Општина Новаци, со буџетските корисници како и со невладините организации.

НАЧИН НА ЗАДОЛЖУВАЊЕ

Член 4

Задолжувањето на Општина Новаци е долгорочно домашно задолжување кое ќе се оствари преку потпишување на Договор за под-заем со Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени со Проектот за подобрување на општинските услуги финансирана со заем од Меѓународната банка за обнова и развој - Светска Банка

ИЗНОС НА ЗАДОЛЖУВАЊЕ

Член 5

Максималниот износ на задолжувањето вклучувајќи ја главнината и износот на каматата изнесува **8.000.000,00 денари**

Вкупниот износ на непристигнатиот долгорочен долг на општината не може да го надмине износот на вкупните приходи на тековно-оперативниот буџет на општината во претходната година.

Член 6

Каматна стапка е шест месечен ЛИБОР за евро валута со варијабилен распон.

НАЧИН НА ОТПЛАТА

Член 7

Грејс периодот пред отпочнувањето на отплатата на кредитот да изнесува 3(три) години од денот на задолжувањето.

Член 8

Рокот на отплата на заемот е 11 (единаесет) години, вклучувајќи 3 (три) години грејс период. Отплатата на задолжувањето ќе се врши на еднакви полугодишни ануитети.

Вкупната годишна отплата на долгот (главнина, камата и други трошоци) направено врз основа на долгорочно задолжување не може да надмине 30% од вкупните приходи на тековно – оперативниот буџет на општината во претходната фискална година.

Вкупниот износ на недостасан долгорочен долг на општината, вклучувајќи ги и сите издадени гаранции не може да го надмине износот на вкупните приходи на тековно – оперативниот буџет на општината во претходната година.

Средствата обезбедени со долгорочно задолжување ќе се користат за намената за која што се одобрени.

СОГЛАСНОСТ И ИЗВЕСТИТЕЛНИ ОБВРСКИ

Член 9

За долгорочно задолжување на Општината потребна е претходна согласност од Владата на Република Македонија, врз претходно позитивно мислење од Министерството за финансии.

Член 10

По добивањето на писмената согласност од Владата на РМ, општината започнува постапка за задолжување, во исти услови и рамки под кои е одобрено и барањето на општината за долгорочно задолжување.

Член 11

Општината е должна да потпише Договор за кредитирање и истиот да го достави во рок од 10 работни дена до Министерството за финансии.

Член 12

Општината се обврзува да го известува Министерството за финансии во рок од 10 работни дена по секоја исплата на ратата во врска со отплатата на долгот.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 13

Во случај да настанат значајни промени на финансискиот пазар од моментот на носењето на оваа Одлука до реализирањето на целосната постапка за долгорочното задолжување, условите предвидени во оваа Одлука може да бидат изменети и усогласени со измена и дополнување на истата.

Член 14

Советот на Општина новаци со донесувањето на оваа Одлука го одобрува долгорочното задолжување.

Член 15

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во Службен гласник на Општина Новаци, а ќе се применува по добивањето на писмена согласност од Владата на република Македонија.

Со влегувањето во сила на ова Одлука, престанува да важи Одлуката за одобрување долгорочно задолжување на Општина Новаци Бр.07-280/7 од 29.04.2010 година.

ТРЕТА ТОЧКА: Одлука за определување висината на благајничкиот максимум
Комисијата за финанси,буџет и ЛЕР, даде Позитивно мислење, а Советот со 8 гласа ЗА, донесе

О Д Л У К А

За определување висината на благајничкиот максимум

Член 1

Со оваа Одлука се определува висината на благајничкиот максимум што може да се подигни и држи во готови пари.

Член 2

Висината на благајничкиот максимум на готови пари кој може да се држи во благајната изнесува 50.000,00 денари

Член 3

Средствата од благајничкиот максимум може да се користат за плаќање на производи и услуги кои поединечно не може да биде повеќе од 100 евра во денарска противвредност по средниот курс на на Народна банка на Република Македонија на денот на плаќањето.

Член 4

Условите и начинот на наплата, како и располагањето и плаќањето со парите ќе биде согласно Упатството донесено од страна на Министерот за финанси.

Член 5

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Новаци,,.

ЧЕТВРТА ТОЧКА: Одлука за определување висината на благајничкиот девизен максимум

Комисијата за финанси,буџет и ЛЕР, даде Позитивно мислење, а Советот со 8 гласа ЗА, донесе

О Д Л У К А
за определување висината на
благајничкиот девизен максимум

Член 1

Со оваа Одлука се определува висината на благајничкиот девизен максимум што може да се подигни и држи во готови пари.

Член 2

Висината на благајничкиот девизен максимум на готови пари кој може да се држи во благајната изнесува 10.000 ЕВРА.

Член 3

Условите и начинот на наплата, како и располагањето и плаќањето со парите ќе биде согласно Упатството донесено од страна на Министерот за финанси.

Член 4

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Новаци,„

ПЕТА ТОЧКА: Одлука за формирање на Комисија за проценка на штети од елементарни и други непогоди

Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања даде Позитивно мислење, а Советот со 7 гласа ЗА, 1 глас Против-Иван Стојовски, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за формирање на Комисија за проценка на
штети од елементарни и други непогоди

1.СЕ ФОРМИРА Комисија за проценка на штети од елементарни и други непогоди во состав :

- Претседател: Илиевски Михајло , ВСС, дипломиран инженер-агроном ,лозаро-овоштар, Раководител во Агенцијата за развој и поттикнување на земјоделието -Битола

- Трајан Зајакоски, ВСС дипломиран инженер-агроном, вработена во Агенцијата за развој и поттикнување на земјоделието- Битола.
- Илија Србиновски, ВСС , дипломиран инженер-агроном, раководител на Подрачно оделение на Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство-Битола.
- Стевче Стевановски, ВСС, дипломиран земјоделски инженер, невработен
- Христовски Борис , ВСС , дипломиран правник, вработен во Општина Новаци

2. Задача на Комисијата е да ја процени настанатата штета од елементарни и други непогоди, по барање на физички и правни лица.

3. Решението влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во „ Службен гласник на општина Новаци,„

ШЕСТА ТОЧКА: *Предлог-Одлуката за реализација на финансиски трансфери до здруженија на граѓани, спортски, технички и научни друштва, наменски дотации за културно-уметнички манифестации и еднократна помош на физички лица.*

Комисијата за финанси,буџет и ЛЕР, даде Позитивно мислење, а Советот со 8 гласа ЗА, донесе

ОДЛУКА

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИ ТРАНСФЕРИ ДО ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ, СПОРТСКИ, ТЕХНИЧКИ И НАУЧНИ ДРУШТВА, НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ ЗА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ МАНИФЕСТАЦИИ И ЕДНОКРАТНА ПОМОШ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Член 1

Со оваа Одлука се утврдуваат условите под кои може да се поднесе барање за реализација на финансиски трансфери до здруженијата на граѓани, поединци, научни, спортски друштва и други организации од невладиниот сектор, наменски дотации и еднократни парични помошти на физички лица на подрачјето на Општината Новаци.

Член 2

Средствата предвидени во Буџетот на годишно ниво за трансфери до здруженија на граѓани, поединци и наменски дотации според член 1 ќе се распределуваат за следниве намени:

- Поддршка на Здруженија на граѓани и поединци на Проекти за природни ресурси во Општина Новаци;

- Поддршка на Здруженија на граѓани и поединци на Проекти од областа на локалниот економски развој, образованието, културата, техниката, науката, здравството, спортот и младите, ресурсите на месните заедници, екологијата, половата еднаквост и др.;
- Поддршка на физички лица од категоријата на социјала и настрадани семејства од елементарни непогоди.

Член 3

Финансиската поддршка на погоре наведеното во член 2 е можна по доставено барање од барателите до Општината Новаци, доколку истите се регистрирани во надлежен суд на подрачјето на Општината Битола, додека за физичките лица по доставени потребни документи за нивниот статус од надлежните служби.

Член 4

Финансиската помош на наведените трансфери во член 2 алинеја 1, 2 и 3 се доделува до максимален износ од 1.500.000,00 ден. во зависност од извршената евалвација на доставените проекти од страна на соодветните Комисии на Советот на општина Новаци.

Член 5

Финансирањето од Буџетот на Општината Новаци на физички лица се состои во еднократна парична помош за покривање на здравствени трошоци на лица на подрачјето на Општината Новаци.

Средствата за оваа намена треба да се движат до максимален износ од 20.000 денари. Барателите се должни да достават соодветен акт или потврда за социјалната положба од надлежна институција.

Член 6

Еднократна парична помош ќе се доделува и на семејства настрадани од елементарни непогоди.

Помошта би се движела во зависност од причинетата штета и би се сведувала на две категории:

- Прва категорија А -50.000ден.(Во исклучително тешки случаи).
- Прва категорија Б -20.000ден.
- Втора категорија - 10.000 ден.

Составен дел на барањето би бил записникот од извршениот увид и проценетата штета на соодветна овластена институција.

Член 7

Средствата предвидени во Буџетот ги доделува Комисијата за финансии и буџет при Советот на Општината Новаци и Градоначалникот на Општината Новаци.

Член 8

Заинтересирани поединци, здруженија на граѓани, организации од невладининиот сектор и други асоцијации од Општината Новаци, можат да ги доставуваат барањата и да настапуваат преку заеднички проектни активности во соработка со општинската администрација и соодветните комисии при изработката на проекти.

Член 9

Корисниците на средствата се обврзани да поднесат Извештај за начинот на реализацијата на добиените средства

Член 10

Доколку барањата на подносителите не се поткрепени со потребната документација (програми и проекти и сл.) Комисијата нема да ги разгледува.

Член 11

При распределбата на средствата за оваа намена од соодветните ставки на Буџетот на Општина Новаци, се предлага комисиите при Советот на Општината Битола да се придржуваат на овие критериуми.

Член 12

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Новаци,,.

СЕДМА ТОЧКА: Барање за Согласност од Пелагонски културно-научни средби при општина Новаци

Комисијата за финанси,буџет и ЛЕР, даде Позитивно мислење, а Советот со 8 гласа ЗА, донесе

ОДЛУКА

за давање Согласност на Здружението Пелагонски културно-научни средби,при општина Новаци, за постоење на подрачјето на општина Новаци

Член 1

СЕ ДАВА Согласност на Здружението Пелагонски културно-научни средби, при општина Новаци, за постоење на подрачјето на општина Новаци.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,,).

ОСМА ТОЧКА: Одлука за одобрување на средства за чистење на суводолици во селата во општината настанати од елементарни непогоди(с.Гермијан, с.Живојно. с.Брод и др.).

Преседателот на Советот објасни дека од поројните дождови направена е штета во повеќе села, и потребно е да се исчистат повеќе суводолици.

Комисијата за финанси,буџет и ЛЕР, даде Позитивно мислење, а Советот со 7 гласа ЗА, 1 глас Против-Иван Стојовски, донесе

О Д Л У К А

за отпочнување постапка за спроведување на јавна набавка за чистење на суводолици во селата во општината настанати од елементарна непогода (с.Гермијан, с.Живојно, с.Брод и др.).

Член 1

СЕ ОДОБРУВА отпочнување постапка за спроведување на јавна набавка за чистење на суводолици во селата во општината, настанати од елементарна непогода (с.Гермијан, с.Живојно, с.Брод и др.).

Стручно лице ќе направи Премер-пресметка за потребните средства за чистење на суводолици во селата во општината, настанати од елементарна непогода (с.Гермијан, с.Живојно, с.Брод и др.).

Член 2

Постапката ќе ја спроведе Комисијата за јавни набавки на Општина Новаци.

Член 3

Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2011 година .

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,,“.

ДЕВЕТА ТОЧКА: Барање за доделување на средства на ФК „Новаци-2005,, Новаци Претседателот на Советот ги запозна членовите на Советот со содржината на барањето и , предложи членовите да го одобрат(500.000,00 денари).

Комисијата за финанси,буџет и ЛЕР, даде Позитивно мислење, а Советот со 8 гласа ЗА, донесе

О Д Л У К А

за доделување на средства на ФК „Новаци-2005,, Новаци
за Пролетна полусезона 2011

Член 1

СЕ ОДОБРУВААТ средства во износ од 500.000,00 денари на ФК „Новаци-2005,, Новаци, за Пролетната полусезона 2011.

Член 2

Средствата од член 1 на ова Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2011 година.

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

Член 3

Средствата да се префрлат на име ФК „Новаци-2005“, Новаци со ж-ска 210-0601964101-33 при Тутунска банка.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување, и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,,.

ДЕСЕТА ТОЧКА: Барање од Мицевски Миле с. Новаци ,за финансиска помош за лекување на синот.

Претседателот на Советот ги запозна членовите на Советот со содржината на барањето и , предложи членовите да го одобрат(20.000,00 денари).

Комисијата за финанси,буџет и ЛЕР, даде Позитивно мислење, а Советот со 8 гласа ЗА, донесе

О Д Л У К А

за доделување на еднократна парична помош
на Миле Мицевски с.Новаци

Член 1

На лицето Миле Мицевски с.Новаци му се доделува еднократна парична помош во износ од 20.000,00 денари, за лекување на неговиот син (тешко боледување).

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2011 година .

Член 3

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

Член 4

Средствата да се исплатат на име Миле Мицевски, со ЕМБ:2604968410016, на трансакциона сметка:290500000452919, депонент ТТК Банка-Битола

Член 5

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,,).

ЕДИНАЕСЕТА ТОЧКА: *Барање од црковниот одбор на црквата Св. Атанас од с.Новаци за асвалтирање на патека во должина од 100м*

Претседателот на Советот ги запозна членовите на Советот со содржината на барањето и , предложи членовите да го одобрат.

Градоначалникот ги извести советниците дека ќе се реализира преку Програмата за локални патишта и улици за 2011 година.

ДВНАЕСЕТА ТОЧКА:*Барање од Здружение Фудбалски клуб,,Млад разарач,,с.Кравари.*

Претседателот на Советот ги запозна членовите на Советот со содржината на барањето и , предложи членовите да го одобрат(20.000,00 денари).

Комисијата за финанси,буџет и ЛЕР, даде Позитивно мислење, а Советот со 7 гласа ЗА, 1 глас Против-Иван Стојовски, донесе

О Д Л У К А

за одобрување на средства за Здружение на граѓани

Ф. К „Млад Разарач,, с.Кравари

Член 1

СЕ ОДОБРУВААТ средства во износ од **20.000,00 денари** за Здружение на граѓани Ф.К.,Млад Разарач,, с.Кравари, за успешно натпреварување во Општинската фудбалска лига-Пролетна полусезона 2011 година.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Новаци за 2011 година.

Член 3

Средствата од член 1 на оваа Одлука да се исплатат при: Уни Банка, на жиро сметка:240150002073542,на име Здружение на граѓани Ф.К.,Млад Разарач,, с.Кравари .

Член 4

Средствата ќе се исплаќаат со посебно решение од градоначалникот на Општина Новаци.

Член 5

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,,.

ТРИНАЕСЕТА ТОЧКА: *Одлука за трајно отстапување на компјутер со печатач на Заедничкото Јавното комунално претпријатие ПЕЛА ХИГИЕНА с.Добрушево*

Комисијата за финанси,буџет и ЛЕР, даде Позитивно мислење, а Советот со 8 гласа ЗА, донесе

О Д Л У К А

за трајно отстапување на компјутер со печатач на Заедничкото Јавното комунално претпријатие ПЕЛА ХИГИЕНА с.Добрушево

Член 1

СЕ ОДОБРУВА трајно отстапување на компјутер со печатач, на Заедничкото Јавното комунално претпријатие ПЕЛА ХИГИЕНА с.Добрушево, без надоместок со следните карактеристики:

1.MB ECS P55H-CM	1
2.CPU Intel Core i3 1156 540 3 06GHz, 4MB	1
3.HDD 1TB 5400	1
4.VGA SAPHIRE ATI HD 5450 1GB DDR 2	1
5.OD SAMSUNG DVD-RM 22x	1
6.Case CCIVO 450W	
7.Monitor Samsung LCD 22 22435N	1
8.Speakers GENIUS 2.1 SW-5	1
9.Keyboard Gontus KB C210 optical mouse	1
10.Memory USB Stick 8GB KNINGSTONE	2
11.Printer Samsung laser SCX 4623F	1
12 RAM DDRIII 1333 2GB KNIGSTONE	2

Член 2

Заедничкото Јавното комунално претпријатие ПЕЛА ХИГИЕНА с.Добрушево е основано од Општина Новаци и Општина Могила.

Член 3

Одлуката да се достави до Заедничкото Јавното комунално претпријатие ПЕЛА ХИГИЕНА с.Добрушево.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во („Службен гласник на Општина Новаци,,).

ЧЕТРНАЕСЕТА ТОЧКА: *Одлука за спроведување на јавна набавка за изработка и одржување на Веб страна на општината.*

Комисијата за финанси,буџет и ЛЕР, даде Позитивно мислење, а Советот со 8 гласа ЗА, донесе

ОДЛУКА
за отпочнување постапка за спроведување на јавна набавка
за изработка и одржување на Веб страна на општината

Член 1

СЕ ОДОБРУВА отпочнување постапка за спроведување на јавна набавка за изработка и одржување на Веб страна на општината

Член 2

Постапката ќе ја спроведе Комисијата за јавни набавки на Општина Новаци.

Член 3

Средствата ќе се обезбедат од Бюджетот на Општина Новаци за 2011 година .

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесување и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Новаци,,.

ПЕТНАЕСЕТА ТОЧКА: Разно

Советникот Иван Стојовски, проектот што се реализира од Водната заедница до каде е, и побара да се достави извештај за средствата доделени од општината.

Председателот на Совет истакна дека ,претседателот на управен одбор на Водната заедница ќе достави Извештај за средствата добиени од општината.

Седницата заврши во 11,00 часот и 10 минути.

Записничар

Ристе Момаковски

Совет на Општина Новаци
Претседател
Мицевски Лецо
